



Овој проект е финансиран
од страна на Европската Унија



ОГЛАС ЗА РАБОТНО МЕСТО

Проектот за техничка помош EUROPEAID / 139628 / DH / SER / MK, " Унапредување на производството и дисеминацијата на статистичките податоци на Република Северна Македонија" има потреба од ангажман на помлад не-клучен експерт (НКЕ) Front End and Mid-tier Developer еден.

Активностите на задачата се дел од IPDS проект „ Унапредување на производството и дисеминацијата на статистичките податоци “ Компонента 4: Натомошно подобрување на ИКТ инфраструктурата. Оваа компонента има за цел да го реструктурира статистичкиот ИТ систем во согласност со ЕУ и меѓународните стандарди, да ја зголеми ефикасноста на системот и одржливоста, да ја забрза обработката на истражувањето и производството на податоци, да се подобри точноста и да се подобри навременоста на податоците.

Целта на задачата е да се развие, тестира, имплементира и документира четири модули на системот за статистички информации управувано од метаподатоци за интегрирана обработка на статистичките податоци во Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија според Документот за анализа на системот (SRAD - овој документ ќе биде достапен на експертот пред почетокот на задачата) барања - Контрола на процеси, метаподатоци за процеси, агрегација и индекси на модули.

Софтверските модули спроведуваат активности поврзани со создавање и уредување на метаподатоците користени за дефинирање на Конечен регистар, микро-коцки и индекси, како и пресметка на индекси и индекс база. Развој на главниот модул за одржување на податоците за премежите, процесите на анкетата, задачите за анкетата, настаните од анкетата и производите од анкетата, како и создавање и уредување на петгодишната статистичка програма (FYSP) и Годишната програма за статистички истражувања (APSS) исто така дел од целите.

Првичните верзии на логичкиот модел на податоци и моделот на процеси треба да бидат анализирани и да се предложат потребните реализации. Потребните типови метаподатоци за одржување на метаподатоците и за статистичко уредување на податоците, обработка и анализирање на податоците треба да бидат дефинирани и документираны. Интерфејсите на корисниците треба да бидат дизајнирани заедно со SNKE IT SYS.

Ангажманот ќе трае до 140 работни дена, во Скопје почнувајќи од јули 2020 до ноември 2021 година. Дополнителни детали се дадени во приложениот ToR на англиски јазик.

Краен рок за поднесување на Вашето CV е 25 јуни 2020 година. Ве молиме, Вашата биографија, да испратите на следната е-адреса: r.litova@bim-bg.com и напишете во е-поштата позицијата за која аплицирате.